



Врз основа на член 22, став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/2002), а во врска со дел II Проектни активности, точка 3. Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош од Програмата на активностите на Општина Карпош во областа образование за 2019 година (Службен гласник на Општина Карпош бр.13/2018 и 12/2019), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување на Оглас за стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош бр.09-6709/48 од 25.09.2019 (Службен гласник на Општина Карпош бр.16/2019), Општина Карпош објавува оглас за стипендии за талентирани ученици

ОГЛАС

за доделување на стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

I. Услови за доделување стипендија

- Да се жители на општината Карпош,
- Да се редовни ученици во VIII и IX одделение во општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош
- Да оствариле континуиран одличен успех во текот на школувањето од VI до IX одделение.
- Да имаат освоено I, II или III место на натпревари.

II. Критериуми за доделување стипендија

Освоени I, II или III место на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста од VI до IX одделение:

- I, II или III место на **општински** натпревари (3 бода, 2 бода, 1 бод),
- I, II или III место на **градски (регионални)** натпревари (6 бода, 5 бода, 4 бода),
- I, II или III место на **државни** натпревари (9 бода, 8 бода, 7 бода),
- I, II или III место на **меѓународни** натпревари (12 бода, 11 бода, 10 бода)

*Освоени места од неакредитирани здруженија на наставници за организирање на ученички натпревари за основно образование нема да бидат земени во предвид. На следниов линк: <https://bit.ly/2keFvUn> е листата на акредитирани здруженија.

*Освоените места на групни натпревари нема да бидат бодувани.



III. Потребни документи

Со барањето, учесниците на Огласот треба да достават:

- Потврда дека живее во Општина Карпош,
- Потврда од училиштето дека е редовн ученик во VIII и IX одделение во учебната 2019/2020 во општинското основно училиште од подрачјето на Општина Карпош,
- Биографија на ученикот,
- Фотокопии од свидетелства дека остварил континуиран одличен успех во текот на школувањето од VI до IX одделение.,
- Фотокопии од дипломи од освоени места на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста од VI до IX одделение,
- Препорака од класниот раководител или предметниот наставник,
- Изјава на родител/старател дека ученикот не е примател на друга стипендија по било кој основ и на било која област, заверена на нотар.

IV. Висината на стипендијата и рангирање

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.500,00 денари месечно за освоени од 9 до 12 бода и 3.000,00, денари месечно за освоени над 13 бода за осум месеци во текот на учебната година.

V. Начин на пријавување

Документите се доставуваат во Архивата на Општина Карпош или по пошта на ул. Радика бр. 9 – Скопје, со назнака „За доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година “.

VI. Рок за поднесување на документи

Рокот за поднесување на документите е заклучно со 18.10.2019 година. Документите на кандидатите кои не се комплетни и не се навремено доставени нема да бидат разгледувани.

Напомена: Еден кандидат може да оствари право само на една стипендија. Кандидатите кои конкурирале за повеќе различни стипендии по објавени огласи (спорт, образование, култура и др.) од Општина Карпош и ги исполнуваат условите за добивање на повеќе од една стипендија, ќе добијат известување од службите во општината и врз основа на сопствен избор ќе се определат за една од стипендиите.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК**

ОПШТИНА КАРПОШ